

## ТВ-ПРИНТЕР



ТВ-принтерот на "Канон" овозможува директно печатење на дигитално емитираните телевизиски програми. Печатарот треба службено да биде промовиран во Јапонија во текот на следната година, за кога е предвидена и промоција на дигитално емитирање на ТВ-сигналот на национално ниво. Во "Канон" велат дека принтерот примарно ќе биде наменет за печатење информации во врска со ТВ-програмите, а не за печатење "живи" слики. Неговата цена на јапонскиот пазар би требало да биде некаде околу 380 евра, а се очекува подоцна да го освои и европскиот пазар.



## EZ5 WIRELESS 5D OPTICAL PEN MOUSE

Се појави EZ5 Wireless 5D Optical Pen Mouse, кој на прв поглед воопшто не личи на тоа што е. Всушност, претставува безжично компјутерско невообичаен изглед. Тоа е резултат на долгавеста форма. Поврзувањето со компјутерот се врши преку USB, а радува фактот дека глумчето е старииот USB 1.1 стандард, како и со постарите оперативни системи, вклучувајќи ги и Windows 95 и Windows 98. Составен е од два депортот и кој истовремено чето. За својата работа терии од по 1,5 V, кои се кинувачот за вклучување крај тоа што на прв поодредена функција.



ност, претставува безжично компјутерско невообичаен изглед. Тоа е резултат на долгавеста форма. Поврзувањето со компјутерот се врши преку USB, а радува фактот дека глумчето е старииот USB 1.1 стандард, како и со постарите оперативни системи, вклучувајќи ги и Windows 95 и Windows 98. Составен е од два депортот и кој истовремено чето. За својата работа терии од по 1,5 V, кои се кинувачот за вклучување крај тоа што на прв поодредена функција.



## НОВОТО "ДЕТЕНЦЕ" НА GOOGLE

Повеќето луѓе велат дека говорењето е евтино. Google мисли дека тоа треба да биде бесплатно. Со Google Talk ќе можете да им се јавите (или да им испратите порака) на вашите пријатели, секаде и во секое време, низ целиот свет. Google сè уште се водат по она "keep it simple", што дефинитивно се покажува како успешна стратегија. Бидејќи сè уште е во BETA верзија, Google Talk нема некои напредни функции, но квалитетот на звукот е забележително подобар од Skype.

Подготвил:  
Александар КЕЛТАНОСКИ



## DIGITAL FOTO & LIMOUSINE SERVICE JASMINA

tel.rab ++ 389-02-3062-018

tel.fax ++ 389-02-3063-425

SKOPJE, MAKEDONIA

СЛИКАЊЕ И СНИМАЊЕ НА ВАШИТЕ  
СВАДБИ И СВЕЧЕНОСТИ СО ДИГИТАЛНА ФОТО ОПРЕМА



WWW.FOTOJASMINA.COM.MK

e-mail.fotodigital.jasmina@yahoo.com